



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА

ИСТ
ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Не се сметаат при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Среда, 23 ноември 1955

БЕЛГРАД

БРОЈ 51

ГОД. XI

Цена на овој број е 30.— дин. — Претплата за 1955 година изнесува 1200.— дин., а за странство 1700.— динари. — Редакција: Улица Краљевикова Марка бр. 9 — Телефон: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Поштамо одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

538.

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за јавното правобранителство, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 10 ноември 1955 година.

ПР бр. 25

14 ноември 1955 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Моша Пијаде, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЈАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО

1. Јавното правобранителство и неговиот делокруг

Член 1

Јавното правобранителство во поглед имотните права и обврски ја застапува пред судовите и другите државни органи Федеративна Народна Република Југославија, народните републики, автономните единици, околиите и општините (политичко-територијалните единици), установите што имаат својство на правно лице а се финансираат од буџетот, како и фондотите што ги основале државните органи а имаат својство на правно лице.

Јавното правобранителство врши и други со закон определени права и должности.

Член 2

Јавното правобранителство ги застапува политичко-територијалните единици, установите и фондотите од ставот 1 од претходниот член:

1. во процесната, извршната, кривичната и другите постапки пред редовните судови и стопанските судови;

2. во управната постапка доколку во таа постапка се решава за имотните права или обврски на политичко-територијалната единица, на установата или на фондот;

3. во управниот спор против актот со кој се решава за имотните права или обврски на политичко-територијалната единица, на установата или на фондот;

4. во административно-казнената и дисциплинската постапка заради остварување имотноправните барања на политичко-територијалната единица, на установата или на фондот.

Член 3

Јавното правобранителство може по овластувањето од народниот одбор, од неговиот орган, или од

установата што се тужени во управен спор да ги застапува нив во тој спор.

Член 4

Јавното правобранителство застапува пред странските судови, установи и други органи во поглед имотните права и обврски и други установи што не се опфатени во членот 1 од овој закон, а ги застапува и пред домашните судови и другите државни органи ако тие на тоа го овластат.

Член 5

Јавното правобранителство им дава на државните органи и установи правно мислење во врска со склучувањето на имотноправни договори и со другите имотноправни прашања.

Државните органи и установи должни се во случаите определени со закон или со пропис на Сојузниот извршен совет да бараат од јавното правобранителство правно мислење во врска со склучувањето имотноправни договори и за другите имотноправни прашања.

Член 6

Јавното правобранителство може на стопанските и општествените организации на нивно барање да им даде правно мислење во врска со договорите што тие намераваат да ги склучат со приватни физички или правни лица во спорот или за другите нивни имотноправни односи со тие лица.

Јавното правобранителство е должно да им даде на стопанските и општествените организации правно мислење ако се работи за склучување на договор со странски државјани или со странски правни лица, за спор или за други нивни имотноправни односи со тие лица.

Член 7

Кога според одредбите од овој закон постои обврска на јавното правобранителство за давање правно мислење, тоа е должно да го даде своето мислење што побргу, водејќи сметка за итноста на работата, а најдоцна во срок од еден месец по приемот на барањето.

Член 8

Јавното правобранителство има право од државните органи, установите, стопанските и општествените организации да бара определени известувања и податоци што му се потребни за преземање дејствија на кои е овластено. Тоа може со истата цел да бара од надлежниот орган списи на одделен предмет ако не се наоѓа во седиштето на тој орган. Бараните известувања, податоци и списи ќе му се стават на располагање, ако со закон не е определено поинаку или ако доставувањето на списите не би го попречувало значително текот на постапката. Јавното правобранителство е должно примените списи да му ги врати на органот од кој ги примило во рокот што тој орган ќе му го определи. Овој рок не може да биде покус од осум дена.

Државниот орган и установата кои бараат од јавното правобранителство да преземе дејствија на кои е овластено, а особено да поведе процес, должни се истовремено со барањето да му ги достават потребните податоци.

Секој државен орган и установа се должни во случаите во кои јавното правобранителство е овластено на преземање дејствија за заштита на општонародниот имот, да го известат јавното правобранителство за секоја штета сторена на тој имот за која ќе резберат во вршењето на службата, ако штетата не е надоместена најдоцна за шест месеци од дознавањето за штетата и за сторителот. Известувањето мора да се изврши најдоцна за триесет дена.

Јавните обвинителства, судовите и другите државни органи должни се да го известат јавното правобранителство за започнување на постапката во сите случаи кога е оштетен општонародниот имот.

Член 9

Судовите и другите државни органи се должни во предметите во кои е предвидено застапување од страна на јавното правобранителство поканите, гужбите и другите поднесоци, пресудите, решенијата и другите одлуки да му ги доставуваат непосредно на надлежното јавно правобранителство.

Доставувањето извршено спротивно на одредбата од претходниот став не произведува правно дејство.

Член 10

Трошоците за застапувањето од страна на јавното правобранителство се досудуваат според тарифата за наградите на адвокатите согласно прописите од граѓанската процесна постапка, а со одделни прописи се определува во кој буџет одат овие трошоци.

II. Организација

Член 11

Јавни правобранителства се: Сојузното јавно правобранителство, републичките јавни правобранителства, Покраинското јавно правобранителство, Обласното јавно правобранителство и околиските јавни правобранителства.

Член 12

Со работата на секое јавно правобранителство раководи јавен правобранител.

Правата и должностите на јавното правобранителство ги вршат сојузниот, републичкиот, покраинскиот, обласниот и околискиот јавен правобранител.

Член 13

За сојузен јавен правобранител може да биде назначено лице што ги исполнува условите предвидени со Законот за судовите за избирање судија на Сојузниот врховен суд, за републички и покраински јавен правобранител лице што ги исполнува условите за судија на републичкиот врховен суд, а за обласен и околиски јавен правобранител лице што ги исполнува условите за судија на окружен суд.

Член 14

Сојузниот, републичкиот, покраинскиот и обласниот јавен правобранител ги назначува и разрешува соодветниот извршен совет, а околискиот јавен правобранител народниот одбор на околицата на заедничка седница од двата собори.

III. Должности и овластувања

Член 15

Сојузниот јавен правобранител ја застапува Федеративна Народна Република Југославија, установите што имаат својство на правно лице а се финансираат од сојузниот буџет, како и фондските што ги основале сојузните органи а имаат својство на правно лице.

Републичкиот јавен правобранител ја застапува народната република, установите што имаат својство на правно лице а се финансираат од републичкиот буџет, како и фондските што ги основале републичките органи а имаат својство на правно лице.

Покраинскиот јавен правобранител ја застапува Автономна Покраина Војводина, установите што имаат својство на правно лице а се финансираат од покраинскиот буџет, како и фондските што ги

основале покраинските органи а имаат својство на правно лице.

Обласниот јавен правобранител ја застапува Автономната Косовско-метохиска Област, установите што имаат својство на правно лице а се финансираат од обласниот буџет, како и фондските што ги основале обласните органи а имаат својство на правно лице.

Околискиот јавен правобранител ја застапува околицата, општината од подрачјето на околицата, установите што имаат својство на правно лице а се финансираат од околискиот односно општинскиот буџет, како и фондските што ги основале околиските односно општинските органи а имаат својство на правно лице.

Член 16

Установите што јавното правобранителство ги застапува по нивно овластување (член 4), ги застапува сојузниот, републичкиот, покраинскиот, обласниот односно околискиот јавен правобранител, според тоа дали установата ја основал сојузниот, републичкиот, покраинскиот или обласниот орган односно народниот одбор на околицата.

Установите што ги основал народниот одбор на општината а кои јавното правобранителство ги застапува по нивно овластување, ги застапува околискиот јавен правобранител.

Член 17

Пред странските судови, установи и други органи Федеративна Народна Република Југославија, народната република, автономната единица, околицата и општината, како и установите и фондските што имаат својство на правно лице, ги застапува сојузниот јавен правобранител. Тој ги застапува пред тие судови, установи и други органи и установите кои јавното правобранителство ги застапува по нивно овластување (член 4).

Ако според прописите на странската држава сојузниот јавен правобранител не може да врши застапување пред нејзините судови, установи и други органи, тој ќе овласти друго лице да го заменува него.

Член 18

Сојузното јавно правобранителство се прижи за унапредувањето во стручен поглед на службата на јавното правобранителство и им дава помош во работата на другите јавни правобранителства.

На барање од Сојузното јавно правобранителство сите други правобранителства се должни да му доставуваат статистички и други податоци за својата работа и за состојбата во поглед заштитата на општонародниот имот.

Овластувањата кои според претходните ставови му припаѓаат на Сојузното јавно правобранителство ги имаат и републичкото, Покраинското и Обласното јавно правобранителство спрема околиските јавни правобранителства.

Член 19

Стопанските организации, како и установите кои јавното правобранителство не ги застапува според членот 1 од овој закон, должни се на Сојузното јавно правобранителство да му го пријават заради регистрирање секој спор што намераваат да го започнат против странски државјанин или странско правно лице, како и секој спор што странски државјанин или странско правно лице ќе го започнат против нив, без оглед на тоа дали спорот се води пред домашен или странски суд или друг орган.

Член 20

Пријавата дека се намерава да се поведе спор се поднесува најмалку триесет дена пред поведувањето на спорот, а пријавата за спорот што е поведен против стопанска или општествена организација односно установа — веднаш по приемот на тужбата а најдоцна во рок од три дена. Ако поради опасност да застарее барањето или да се изгуби правото на барање не е можно пријавата да се поднесе во означениот рок, стопанската организација одно-

сно установата може да поведе спор, но е должна да поднесе пријава најдоцна истиот ден кога спорот е поведен.

Пријавата мора да ги содржи податоците: за странките во спорот, за предметот на спорот, за деловниот или друг однос од кој спорот произлегол и за сите докази од влијание на решението на спорот. Кој пријавата се прилагаат во препис договорот и другите писмени исправи, а ако тужбата (предлогот, барањето) е поднесена против стопанска организација или установа, и препис од тужбата (од предлогот, барањето) и од одговорот на тужбата.

На барање од Сојузното јавно правобранителство стопанската и општествената организација односно установата од претходниот член е должна без одлагање да му ги достави бараните известувања и податоци што се однесуваат на спорот кој се пријавува.

Сојузното јавно правобранителство може по повод пријавата да и даде на стопанската организација односно на установата своје правно мислење во врска со поведувањето односно водењето на спорот.

Поблиски одредби за пријавувањето на спорот според претходниот член и ст. 2 и 3 од овој член, за нивното регистрирање и за водењето на регистарот донесува Сојузниот извршен совет.

Член 21

Правно мислење на државните органи и на установите им дава сојузниот, републичкиот, покраинскиот, обласниот односно околискиот јавен правобранител, според тоа кој државен орган барал мислење односно кој државен орган ја основал установата. На општинските органи и установи што ги основал народниот одбор на општината правно мислење им дава околискиот јавен правобранител.

На стопанските и општествените организации како и на установите што тие ги основале правно мислење во врска со склучувањето на договори со странски државјанин или странско правно лице, со спорот или со други нивни имотноправни односи со тие лица, им дава сојузниот јавен правобранител.

Член 22

Во застапувањето на политичко-територијалната единица, установата или фондот од членот 1 став 1 на овој закон, јавниот правобранител според законот е овластен:

1. да поднесува и прима тужби и да ги врши сите процесни дејствија што се однесуваат на процесот, вклучувајќи ги и оние што ги предизвикува противтужбата, тужбата поради ништовност или тужбата за обновување и предлогот за времена наредба;

2. да поднесува барања (предлози) за поведување постапка (воапсена, управна и други) и да ги врши сите дејствија што се однесуваат на постапката на кои е овластена странката што ја застапува;

3. да склучува порамнувања за предметот на процесот или на друго барање, да ги признае противниковите барања, да се откаже од барањето што го ставила странката што ја застапува и да ја повлече тужбата;

4. да поднесува предлози за издавање времена наредба;

5. да бара извршување заради обезбедување или намирување и да ги презема сите дејствија што во таа постапка ќе се покажат потребни;

6. да ги прима досудените трошоци од противната странка.

Овластувањето за застапување што на јавниот правобранител му го дала установата (член 4) има дејство на процесно полномошно според прописите од граѓанската процесна постапка, ако во овластувањето не е определено поинаку.

Член 23

Јавниот правобранител на околицата е должен да бара претходно писмена согласност од претседателот на народниот одбор на околицата односно на општината или од овластениот претставник на установата односно фондот за откажување од тужбе-

ното или друго барање, за признавање на тужбеното или друго барање на противната странка, за склучување на порамнување, повлекување на тужбата и за откажување од барањето решение, ако вредноста на главното барање преминува 200.000 динари.

Во случаите од претходниот став покраинскиот, обласниот и републичкиот јавен правобранител е должен да бара претходно писмена согласност од соодветниот извршен совет или од органот што тој за тоа ќе го определи, односно од овластениот претставник на установата или фондот, ако вредноста на главното барање преминува 500.000 динари. Сојузниот јавен правобранител е должен во тие случаи да бара писмена согласност од Сојузниот извршен совет или од органот што тој за тоа ќе го определи, односно од овластениот претставник на установата или фондот, ако вредноста на главното барање преминува 1.000.000 динари.

Јавниот правобранител може секогаш кога тоа го смета за потребно да го известува во текот на постапката претседателот на народниот одбор, соодветниот извршен совет односно овластениот претставник на установата или фондот и од нив да бара упатство за застапувањето во одделните предмети.

Дејствието што јавниот правобранител ќе го преземе во предметот во кој врши застапување е полноважно без оглед на постоењето на согласност од надлежниот орган и без оглед на упатството од надлежниот орган за застапување.

Член 24

За застапување на околицата односно на општината во одделни предмети на јавниот правобранител може да му дава упатства претседателот на народниот одбор на околицата односно на општината, а за застапување на установата односно фондот нивниот овластен претставник. За застапување на автономната единица, народната република, односно на Федеративна Народна Република Југославија вакво упатство може да му дава на обласниот, покраинскиот, републичкиот и сојузниот јавен правобранител соодветниот извршен совет, односно органот што тој за тоа ќе го определи.

Ако јавниот правобранител смета дека упатството што за застапување го добил од претседателот на народниот одбор или од овластениот претставник на установата односно фондот не е оправдано од гледиштето на имотните интереси на општината, околицата, установата или фондот што ги застапува, должен е за тоа да го известат соодветниот народен одбор, а ако се работи за застапување на основа или фонд — народниот одбор односно извршниот совет под чиј надзор установата односно фондот се наоѓа. На ист начин ќе постави јавниот правобранител ако смета дека ускратувањето согласност во случаите од ст. 1 и 2 од претходниот член е спротивно на имотните интереси на општината, околицата, установата или фондот.

Ако народниот одбор односно извршниот совет по повод известувањето од претходниот став не донесе никаква одлука, или ако јавниот правобранител смета дека донесената одлука на народниот одбор не е оправдана од гледиштето на заштитата на општонародниот имот, должен е да го известат надлежниот јавен обвинител заради употреба на овластувањата од членот 9 од Законот за јавното обвинителство.

Член 25

Кога според одредбите од овој закон истото јавно правобранителство би имало да застапува две странки чии интереси се во спротивност, Федеративна Народна Република Југославија, народната република и автономната единица ја застапува претставник на државниот орган надлежен за работи на буџетот, околицата и општината ја застапува претседателот на народниот одбор, а установата односно фондот нивниот овластен претставник.

IV. Совет на јавното правобранителство

Член 26

При Сојузното јавно правобранителство постои Совет на јавното правобранителство, кој дава прав-

ни мислења за стручните прашања од интерес за застапувањето. Во Советот на јавното правобранителство влегуваат: сојузниот јавен правобранител и неговиот помошник кого тој ќе го определи, воениот правобранител, републичките јавни правобранители, покраинскиот јавен правобранител, како и правните и финансиските стручњаци што ќе ги определи Сојузниот извршен совет.

Прашањата за кои се бара мислење од Советот на јавното правобранителство му се испраќаат на Сојузното јавно правобранителство.

Седниците на Советот ги свикнува и со нив раководи сојузниот јавен правобранител.

V. Службеници

Член 27

Сојузниот, републичкиот, покраинскиот и обласниот правобранител имаат еден или повеќе помошници. Помошник можат да имаат и јавните правобранители на околиците.

Помошникот на јавниот правобранител го назначува и разрешува соодветниот извршен совет односно народниот одбор на предлог од јавниот правобранител.

За помошник на јавниот правобранител може да биде назначено лице што ги исполнува условите за соодветен јавен правобранител (член 13).

Со решението за назначување помошник на сојузниот, републичкиот, покраинскиот или обласниот јавен правобранител може да се определи помошникот во границите на овластувањата на соодветниот јавен правобранител да може да ги врши сите права и должности на јавниот правобранител.

Ако сојузниот, републичкиот, покраинскиот или обласниот јавен правобранител е отсутен или спречен, во сите негови права го заменува неговиот помошник кој ги има овластувањата од претходниот став, а ако и овој е спречен или ако помошникот нема такви овластувања го застапува помошникот кого што јавниот правобранител ќе го определи со согласност од органот надлежен за назначување на јавниот правобранител. Околинскиот јавен правобранител го заменува неговиот помошник ако го има, односно друг службеник кого што јавниот правобранител ќе го определи во согласност со претседателот на народниот одбор на околицата.

Јавниот правобранител може да определи службеник на јавното правобранителство или службеник на друг државен орган или установа што има правна спрема, а по потреба и друго лице што има таква спрема на определен предмет да го заменува и застапува. За определување службеник на друго правобранителство или на друг државен орган или установа да го заменува јавниот правобранител потребна е согласност од старешината на органот односно на установата.

Член 28

За приправник во јавното правобранителство може да биде назначено лице што има завршено правен факултет и што ги исполнува другите услови за влегување во државна служба.

Приправниците се назначуваат во околинското и Обласното јавно правобранителство и постепено се распоредуваат на сите работи, како би се здобиле со пракса од сите области на работата на јавното правобранителство.

Член 29

Приправничката пракса трае три години, од кои една година приправникот мора да помине во околинскиот суд, окружниот суд или окружниот стопански суд.

Приправникот се здобива со право да полага судиски испит по навршените две години приправничка пракса, од кои најмалку една година на пракса кај суд.

По положениот судиски испит и завршената приправничка пракса приправникот се назначува за референт во околинското јавно правобранителство, односно во Обласното јавно правобранителство.

Лице што има положено судиски-испит се назначува веднаш за референт. За референти можат да бидат назначени и лица што немаат положено судиски испит, ако имаат завршено правен факултет, поминале три години на правни работи кај државните органи, установите или стопанските организации и имаат положено стручен испит.

Член 30

За референт во Сојузното, републичкото и Покраинското јавно правобранителство се назначуваат лица што имаат положен судиски или адвокатски испит или најмалку пет години пракса на правни работи и положен стручен испит.

Член 31

Приправниците и референтите во околинското јавно правобранителство ги назначува персоналната комисија на народниот одбор на околицата по предлог од околинскиот јавен правобранител.

Референтите во Сојузното, републичкото, Покраинското и Обласното јавно правобранителство ги назначува соодветниот јавен правобранител.

Член 32

Административните, финансиските и другите службеници во јавното правобранителство ги назначува соодветниот јавен правобранител.

Член 33

Јавното правобранителство има одделна претсметка на приходите и расходите во буџетот на соодветната политичко-територијална единица.

Јавниот правобранител е наредбодавец за извршување претсметката на приходите и расходите.

Член 34

Јавниот правобранител е дисциплински старешина за сите службеници на правобранителството со кое раководи.

Член 35

За судењето на дисциплинските престапи на околинските јавни правобранители и на службениците на околинските јавни правобранителства надлежен е дисциплинскиот суд при народниот одбор на околицата, а за судењето на дисциплинските престапи на другите јавни правобранители, нивните помошници и на службениците на другите јавни правобранителства, освен на сојузниот јавен правобранител, надлежен е првостепениот дисциплински суд при соодветниот извршен совет.

Член 36

Во поглед дисциплинската одговорност на јавните правобранители, на нивните помошници, како и на другите службеници на јавните правобранителства, се применуваат согласно соодветните одредби за државните службеници, доколку со овој закон не е определено поинаку.

VI. Преодни и завршни одредби

Член 37

Лицата што на денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се затекнат на должност јавен правобранител, негов помошник или референт во јавното правобранителство, остануваат да ја вршат таа должност иако не ги исполнуваат условите од чл. 13, 27 и 30 од овој закон во поглед потребната пракса и положениот испит.

До крајот на 1956 година исклучително можат да се назначуваат за околински јавен правобранител или негов помошник и лица што не ги исполнуваат условите од членот 13 односно 27 на овој закон во поглед потребната пракса и положениот испит а имаат поминато најмалку три години на правни работи кај државни органи, установи или стопански организации и имаат положено стручен испит.

Јавните правобранители, нивните помошници и референтите во јавното правобранителство кои на денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се затекнат на тие должности или кои ќе бидат назначени врз основа на претходниот став, а не ги исполнуваат условите од чл. 13, 27 и 30 на овој закон во поглед потребната пракса и положениот

испит, остануваат на овие должности додека републичкиот извршен совет не определи поинаку.

Член 38

Одредбите од овој закон нема да се применуваат на споровите и другите правни предмети според кои постапката е започната пред влегувањето во сила на Законот за јавното правобранителство од 10 април 1952 година.

Овластениот јавен правобранител може по своја иницијатива или по барање од органот кој ја застапува политичко-територијалната единица или установата да го преземе застапувањето и во споровите и другите правни предмети од претходниот став.

Старешината на државниот орган или установа кој според прописите што важеле во времето на поведувањето на спорот или на другата постапка е овластен за застапување на политичко-територијалната единица или установата го предметите од претходниот став должен е за тоа да го извести овластениот јавен правобранител.

Член 39

Народниот одбор односно органот кој за тоа е овластен со одделни прописи може имотноправните барања на стопанските организации кои во смисла на членот 97 став 2 од Законикот за кривичната постапка е овластен да ги остварува во кривичната постапка, да ги остварува и во процесот. Овие органи во процесот истапуваат од името на стопанската организација, а одлуките што ќе бидат донесени имаат дејство спрема стопанската организација.

Член 40

Поверителот кому што со правосилна одлука му е досудено парично побарување од странката што ја застапува јавното правобранителство должен е да му се обрне на надлежното правобранителство заради преземање мерки за исплата.

Ако во рок од два месеци од денот кога му се обрнал на јавното правобранителство поверителот не биде известен за издадениот налог за исплата, или ако во рок од четиринаесет дена од приемот на известувањето дека налогот е издаден исплатата не биде извршена, може да бара извршување.

Член 41

Народните одбори на околиите кои немаат правобранителство должни се да формираат јавно правобранителство најдоцна за една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

До формирањето на тие јавни правобранителства застапувањето на околиите кои немаат свое правобранителство, како и на општините на нивното подрачје, ќе се врши според одредбите на досегашниот Закон за јавното правобранителство. За овластувањето на јавните правобранители во застапувањето на овие политичко-територијални единици важат одредбите од овој закон.

Член 42

Федеративна Народна Република Југославија ја застапува воениот правобранител во поглед нејзините имотни права и обврски што произлегуваат од работењето и другите дејности на Државниот секретаријат за работи на народната одбрана и на единиците и установите на Југословенската народна армија. Во поглед застапувањето во споровите од вакво работење пред странски судови, установи и други државни органи важат одредбите на членот 17 од овој закон.

Воениот правобранител во поглед имотноправните односи на Државниот секретаријат за работи на народната одбрана и на единиците и установите на Југословенската народна армија врши и други права и должности кои според овој закон му припаѓаат на сојузниот јавен правобранител.

Сојузниот извршен совет може да определи определените права и должности што според овој закон му припаѓаат на Сојузниот извршен совет спрема Сојузното јавно правобранителство да ги врши во однос на Воениот правобранителство државниот секретар за работи на народната одбрана.

Воениот правобранител го назначува и разрешува државниот секретар за работи на народната одбрана.

Поблиски одредби за работата на Воениот правобранителство донесува државниот секретар за работи на народната одбрана.

Член 43

Стопанските организации, како и установите кои јавното правобранителство не ги застапува според членот 1 од овој закон, должни се во рок од триесет дена по влегувањето во сила на овој закон да му ги пријават на Сојузното јавно правобранителство заради регистрирање сите спорови кои до денот на влегувањето во сила на овој закон ги имаат тие поведено против странски државјанин или странско правно лице или кои овие против нив ги започнале а по кои не е донесена правосилна одлука, без оглед на тоа дали спорот се води пред домашен или странски суд или друг орган.

За споровите од претходниот став важат согласено одредбите на членот 19 од овој закон. Пријавата мора да содржи и податоци за стадиумот на постапката во кој спорот се наоѓа, а ако во спорот е изречена пресуда што уште не станала правосилна, кон пријавата ќе се приложи и препис од пресудата.

Член 44

Стопанската организација како и установата се самостојно финансирање ќе се казни за прекршок со парична казна до 200.000 динари ако во пропишаниот рок не поднесе пријава според чл. 19 и 20 или според членот 43 од овој закон.

За прекршок од претходниот став ќе се казни со парична казна до 20.000 динари и одговорното лице во стопанската организација или установата.

Член 45

Со овој закон не се засегнуваат овластувањата на Уредот за заштита на југословенскиот имот во странство определени со Законот за заштита на југословенскиот имот и имотните права и интереси во странство, доколку со членот 17 од овој закон не е определено политичко-територијалните единици, установите и фондовите од членот 1 став 1 од овој закон во споровите пред странските судови да ги застапува сојузниот јавен правобранител.

Член 46

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за јавното правобранителство од 10 април 1952 година, како и другите прописи што се во спротивност со одредбите од овој закон.

Член 47

Овој закон влегува во сила петнаесеттиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

539.

Врз основа на чл. 15 став 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина на седницата на Соборот на производителите одржана на 10 ноември 1955 година донесе

РЕЗОЛУЦИЈА ЗА СВИКУВАЊЕ КОНГРЕС НА РАБОТНИЧКИТЕ СОВЕТИ НА ЈУГОСЛАВИЈА

Кон крајот на 1955 година се наполнуваат пет години од постоењето и работата на работничкото самоуправување во нашава земја.

Работничкото самоуправување изврши решително влијание врз промените во нашето општествено и политичко устројство и стана основа и една од битните одлики на социјалистичката демократија во нашава земја.

Работничкото самоуправување ја измени и ја менува положбата на постапно и свеста на работничката класа во производството и во општеството

и претставува неотуѓива придобивка и ново социјалистичко демократско право на производителите. Ова право врши се поголемо влијание врз движењата и мислата на работниците во многу земји во светот.

Поради сето тоа работничкото самоуправање бара постојано усовршување и развивање во склад со материјалниот и општествениот развој на нашата земја, а врз основа на искуствата во работата на работничките совети и на другите органи на работничкото самоуправање.

За да можат постигнатите искуства на работничките совети јавно да се расправат на најширока основа и со тоа да се прошират и зацврстат;

за да се утврдат слабостите и празнините во системот на работничкото самоуправање и за да се предложат патеша за нивно отстранување;

за да се придонесе кон натамошното зајакнување улогата и единството на работничката класа и на производителите како носители на правото на самоуправањето во стопанството;

за да се укаже на нови можности и форми на зајакнувањето и развојот на работничкото самоуправање;

за да се воспостави соработка и измена на искуствата со претставниците на работничката класа и производителите од други земји —

Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина смета дека е потребно да се свика Конгрес на претставниците на работничките совети од целава земја, кој би се одржал кон средината на 1956 година во Белград.

За таа цел Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина го овластува Одборот за стопански организации да стапи во контакт со Сојузниот извршен совет, со соборите на производителите на народните собранија на народните републики, со Централното веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија, со сите сојузни стопански комори што постојат и со сојузите на стопанските комори заради договор за поведување иницијатива на свикување Конгресот на работничките совети на Југославија.

Сојузна народна скупштина

СНС(А) 94

10 ноември 1955 година

Белград

Претседател

на Сојузната народна скупштина,
Моша Пијаде, с. р.

Подпретседател

на Соборот на производителите
на Сојузната народна скупштина,
Војин Поповиќ, с. р.

540.

Врз основа на членот 69 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, Комисијата за толкување на законите на Сојузната народна скупштина дава

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ

НА ЧЛЕНОТ 11 ТОЧКА 3 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ

Со членот 11 точка 3 од Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците прописано е дека според одредбите од тој закон се осигурени и имаат определени права од здравственото осигурување и лицата што времено го прекинале работниот однос поради тоа што од страна на стопанските организации или установи се испратени на школување односно на стручно усовршување и за тоа време примаат од нив стипендија односно плата. Во оваа одредба меѓутоа не се приведени

лицата што биле во работен однос кај општествените организации, па времено го прекинале работниот однос поради тоа што од страна на такви организации се испратени на школување односно стручно усовршување.

Бидејќи лицата запослени во општествените организации во поглед здравственото осигурување во смисла на одредбите од споменатиот закон во се' се изедначени со другите работници и службеници и бидејќи општествените организации според одредбите на членот 42 став 3 од Уредбата за финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55) се задолжени да плаќаат придонес за социјално осигурување и за лицата што времено го прекинале работниот однос поради тоа што се испратени на школување или усовршување, тоа во духот на тој закон одредбата на членот 11 точка 3 треба да се разбере така, што според одредбите од тој закон се осигурени и ги имаат истите права од здравственото осигурување како и лицата приведени во таа одредба, и лицата што времено го прекинале работниот однос поради тоа што од страна на општествените организации се испратени на школување односно стручно усовршување и за тоа време примаат од нив стипендија односно плата.

СНС (А) 50

9 ноември 1955 година

Белград

Комисија за толкување на законите
на Сојузната народна скупштина

Секретар,

Гојко Гарчевиќ, с. р.

Претседател,

др Заим Шарац, с. р.

541.

Врз основа на чл. 35 ст. 4 од Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53), а во врска со точ. 23 од Одлуката за опитното производство на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 38/55), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОДДЕЛНИТЕ СРОКОВИ НА ТРАЕЊЕТО И ЗА УСЛОВИТЕ НА ОПИТНОТО ПРОИЗВОДСТВО ВО 1955 ГОДИНА

1. Опитното производство на стопанските организации и на нивните погони, чиј срок на траењето истекол пред влегувањето во сила на оваа одлука, се смета дека е завршено со истечувањето на тој срок и врз него се применуваат оние повластици што му биле дадени.

2. Опитното производство на стопанските организации и на нивните погони, што започнало пред влегувањето во сила на Одлуката за опитното производство на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 38/55) и чиј срок на траењето не истекол до влегувањето во сила на оваа одлука, трае вкупно 6 месеци.

Ако порано определен срок на траењето на опитното производство е подолг од 6 месеци и ако од почетокот на траењето на опитното производство до влегувањето во сила на оваа одлука поминале повеќе од 6 месеци, опитното производство трае до истечувањето на 20-иот ден по влегувањето во сила на оваа одлука.

3. Опитното производство на селскостопанските производни организации, што започнало пред влегувањето во сила на Одлуката за опитното производство на стопанските организации, и чиј срок на траењето не истекол до влегувањето во сила на оваа одлука, трае до истечувањето на порано определен срок. Ако срокот на траењето на опитното производство не бил определен, опитното производство трае 6 односно најмногу 6 години, според одредбата од точ. 6 ст. 3 на Одлуката за опитното производство на стопанските организации.

4. Опитното производство на стопанските организации и на нивните погони, што започнало по влегувањето во сила на Одлуката за опитното производство на стопанските организации, трае 6 месеци, односно за селскостопанските производни организации 3 а најмногу 6 години, според одредбата од точ. 6 ст. 3 на Одлуката за опитното производство на стопанските организации.

5. Стопанските организации и нивните погони од точ. 2, 3 и 4 на оваа одлука ги користат во 1955 година оние повластици што им се порано дадени. Тие, покрај тоа, не плаќаат интерес на основните средства што служат за опитно производство во 1955 година, ниту земјарина за земјиштето што служи за таа цел, а плаќаат само 60% од данокот на добивката остварена со опитното производство во 1955 година и ако овие повластици не им се порано дадени.

Околицата и општината учествуваат во добивката остварена со опитното производство во 1955 година само ако со општествениот план на школицата било предвидено нивното учество во добивката на стопанската организација од тоа опитно производство и ако е издадена писмена потврда во смисла на чл. 108 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/54).

Ако околицата односно општината учествуваат во добивката на стопанската организација во смисла на одредбата од претходниот став, тоа учество се пресметува откако од износот на добивката на стопанската организација претходно ќе се одбигат износите кои на стопанската организација ѝ остануваат во смисла на првиот став од оваа точка, како и соодветниот износ на амортизацијата, ако истиот не е пресметан.

Во поглед уплатата на амортизацијата се применуваат одредбите од точ. 17 на Одлуката за опитното производство на стопанските организации.

6. На делот од опитното производство од точ. 2, 3 и 4 на оваа одлука што преминува во 1956 година се применуваат повластиците од Одлуката за опитното производство на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 38/55).

7. Ако имало повеќе погони на една стопанска организација во опитно производство во текот на 1955 година со исти повластици, финансиските резултати на тие погони по завршните сметки за 1955 година се собираат, односно се пребиваат меѓу себе, и така добиениот збиен резултат се распределува како да е во прашање еден погон и како да е завршено опитното производство на крајот на годината.

За погоните на иста стопанска организација со различни повластици износите на добивката што ѝ остануваат на стопанската организација по распределбата се собираат односно се пребиваат со загубите на другите погони пред определувањето на делот што се употребува за наголемување платите над платите според тарифниот правилник.

8. Денот за почетокот на опитното производство што не е завршено до влегувањето во сила на оваа одлука, се утврдува во смисла на одредбите од точ. 7, 8 и 9 од Одлуката за опитното производство на стопанските организации.

Стопанските организации со опитно производство од претходниот став се должни во рок од 30 дена по влегувањето во сила на оваа одлука, да му поднесат на секретаријатот за стопанство на народниот одбор на околицата и на сојузниот Државен секретаријат за работи на народното стопанство по еден примерок пријава со потребни докази за почетокот на опитното производство и за неговото траење. Ако тие не поднесат пријава во тој рок, ќе се смета дека опитното производство е веќе завршено и стопанската организација нема да ги ужива повластиците од оваа одлука.

Сојузниот државен секретар за работи на народното стопанство, кому што е поднесена пријава според одредбата од претходниот став, може да не

се согласи со денот за почетокот на опитното производство приведен во пријавата, во кој случај тој врз основа на наодот од комисијата што ќе ја формира самиот, ќе го определи денот на фактичното започнување на опитното производство од кој истото има да се смета, како и времето на неговото траење. Исто така, и советот за стопанство на народниот одбор на околицата, во врска со поднесената пријава, може врз основа на наодот од стручната комисија, што ќе ја формира самиот, да го определи денот на започнувањето на опитното производство, ако истиот веќе не е определен во смисла на одредбата од претходната реченица.

За опитното производство и за неговото траење ќе води евиденција сојузниот Државен секретаријат за работи на народното стопанство.

9. Кредитите за обртни средства потребни за опитното производство во 1955 година ги одобрува Народната банка на ФНРЈ од краткорочните средства.

Ако изградбата не е финансирана од Општиот инвестиционен фонд, а опитното производство започнува по влегувањето во сила на Одлуката за опитното производство на стопанските организации, кредитот за обртни средства се обезбедува од оние извори од кои е финансирана изградбата.

10. Во сето друго врз опитното производство што не е завршено до влегувањето во сила на оваа одлука, се применуваат одредбите од Одлуката за опитното производство на стопанските организации.

11. За извршување на оваа одлука ќе се грижи сојузниот државен секретар за работи на народното стопанство.

12. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р.п. бр. 393

15 ноември 1955 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

542.

Врз основа на одделот III главата XXIX, а во врска со одделот 2 под б) главата II од Сојузниот општествен план за 1955 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НАДО-
МЕСТУВАЊЕ (РЕГРЕС) ПРИ ПРОДАЖБАТА НА
ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА, СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА
НА РАСТЕНИЈАТА, ВРЗУВАЧКИ, ГОРИВА И МА-
ЗИВА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО**

1. Во точ. 1 под б) — аа) од Одлуката за давање надоместување (регрес) при продажбата на вештачки губриња, средства за заштита на растенијата, врзувачки, горива и мазива за потребите на земјоделството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54), во заградата место зборовите: „освен синиот камен и зелената галица“ се ставаат зборовите: „освен синиот камен, зелената галица и живиниот прав“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 390

10 ноември 1955 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

543.

Врз основа на точ. 9 од Одлуката за давање премии за производството на јаглен остварено во дните на неделен одмор и на државни празници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/55), пропишувам

У П А Т С Т В О

ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ ПРЕМИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЈАГЛЕН ОСТВАРЕНО ВО ДНИТЕ НА НЕДЕЛЕН ОДМОР И НА ДРЖАВНИ ПРАЗНИЦИ

1. Како производство на јаглен во дните на неделен одмор во смисла на точ. 1 од Одлуката за давање премии за производството на јаглен остварено во дните на неделен одмор и на државни празници (во натамошниот текст: одлуката) се смета производството на јаглен остварено во текот на оној ден секоја недела кој со правилата на рудникот или на надлежниот орган е определен за ден на неделен одмор.

Како редовно производство на јаглен во смисла на точ. 1 од одлуката се смета производството на јаглен остварено во текот на работните дни, т. е. на дните што не се определени за дни на неделен одмор и на државни празници.

2. Управата за државни материјални резерви може со свое решение да определи поодделни рудници на јаглен да се должни да склучат договор со определени корисници за испорака на јаглен произведен во дните на неделен одмор и на државни празници, или може да ги овласти рудниците на јаглен слободно да располагаат со така произведените количини на јаглен.

3. Рудниците на јаглен што оствариле производство на јаглен во дните на неделен одмор и на државни празници, подаваат барање за исплата на премиите од точ. 1 на одлуката до Главната централа на Народната банка на ФНРЈ (Дирекцијата за извршување на буџетот). Кон барањето треба да ги приложат потврдите приведени во точ. 3 под а) и б) од одлуката, како и потврдата од финансиската инспекција на околицата за тоа дека во месецот за кој поднесуваат барање просечно дневно редовно производство на јаглен изнесувало над 100 тони.

Барањето за исплата на премиите се поднесува еднаш месечно, и тоа по истекот на секој месец во кој е остварено производство на јаглен во дните на неделен одмор и на државни празници.

4. Народната банка на ФНРЈ — Главната централа по извршената контрола на барањата што и ги поднеле рудниците на јаглен за исплата на премиите, ќе им го одобри износот на премиите што им припаѓа на подносителите на барањата на товар на средствата на резервата за 1955 година предвидени во точката VII главата XXIX на Сојузниот општествен план за 1955 година.

5. При определувањето на процентот од износот на премиите во смисла на точ. 4 од одлуката, на родниот одбор на околицата треба да води сметка на рудниците на јаглен, што имаат право на премијата од точ. 1 на одлуката, со примена на определениот процент врз остварениот износ на премиите да им се обезбедат средства потребни за давање премии на раководниот и на надзорниот персонал што работел во дните на неделен одмор и на државни празници.

Премијата на раководниот и надзорниот персонал за еден ден работа на ден на неделен одмор и на државни празници му одговара на износот на еднодневна редовна плата според тарифниот став која во случај работа на ден на неделен одмор се наголемува за 50%.

Како раководен и надзорен персонал во смисла на претходните ставови се смета персоналот на рудниците на јаглен кој според одредбите од чл. 61 от. 2 на Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации нема право на покачување на платите за 50% за часовите на прекувремена работа и за работа на ден на неделен одмор.

6. Остатокот на остварената премија од точ. 1

на одлуката што ќе им преостане на рудниците на јаглен по исплатата на премиите на раководниот и надзорниот персонал во смисла на точ. 5 од ова упатство се внесува во средствата за самостојно располагање на рудниците.

Пресметката на остварената премија во смисла на точ. 1 од одлуката рудникот на јаглен ја книжи на товар на контото 13 — Други побарувања (преку одделното аналитичко konto: Дотации за премирање одделното производство на јаглен), а во корист на одделното konto 89 — Добивка на слободно располагање на стопанската организација (преку одделното аналитичко konto: Пресметка на премијата за одделното производство на јаглен).

Расподелбата на пресметаната премија за одделното производство на јаглен се книжи на товар на одделното аналитичко konto: Пресметка на премијата за одделното производство на јаглен (89), а во корист на контото 23 — Други обврски (преку одделното аналитичко konto: Исплати на премиите на раководниот и надзорниот персонал за одделното производство на јаглен), односно во корист на контото 93 — Разни фондови (преку соодветното аналитичко konto).

Рудниците на јаглен се должни во своето материјално книговодство одвоено да го покажат производството на јаглен во дните на неделен одмор и на државни празници. Освен тоа, рудниците на јаглен се должни да обезбедат одделна евиденција за производството на јаглен, од која треба да се видат:

а) количините на просечно оствареното дневно и месечно редовно производство на јаглен, и тоа одделно во периодот од 1 септември до 31 октомври 1955 година, а одделно во периодот од 1 ноември до 31 декември 1955 година;

б) количините на производството на јаглен по еден работник запослен со полно работно време, и тоа: (а) во дните на неделен одмор и на државни празници и (б) во редовното производство.

8. Финансиската инспекција на околицата е должна пред да му издаде на рудникот на јаглен потврда за количините јаглен произведени во дните на неделен одмор и на државни празници, во смисла на точ. 3 под а) од одлуката, да провери во рудникот дали количината на јаглен за која бара рудникот премија е навистина произведена на начинот предвиден во точ. 1 од одлуката, како и дали дневното редовно производство на јаглен во месецот за кој се подава барањето преминува 100 тони. При тоа, финансиската инспекција на околицата треба да ја провери точноста на податоците во книговодството, како и во одделната евиденција пропишана во точ. 7 од ова упатство.

Ако финансиската инспекција на околицата утврди дека рудникот на јаглен не обезбедил евиденција за количините на јаглен произведени на начинот предвиден во точ. 1 од одлуката, или дека рудникот на јаглен не ги исполнува условите пропишани во точ. 8 од одлуката, на рудникот нема да му ја издаде барањата потврда во смисла на точ. 3 под а) од одлуката.

Ако финансиската инспекција на околицата утврди дека рудникот на јаглен во своето книговодство и во одделната евиденција пропишана во точ. 7 од ова упатство неточно ја прикажал состојбата за количините на произведениот јаглен во дните на неделен одмор и на државни празници, ќе поднесе пријава рудникот на јаглен и одговорните лица да се казнат според одредбите од точ. 7 на одлуката.

9. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 9250

10 ноември 1955 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Ивица Гретиќ, с. р.

544.

Врз основа на чл. 32 ст. 1 точ. 4 од Уредбата за давање потрошувачки кредити на работниците, службениците и на други определени категории корисници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55), Народната банка на ФНРЈ, со согласност од Сојузниот извршен совет, донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОЦЕНТОТ КОЈ СЕ ДАВА ВО ГОТОВО ПРЕД КОРИСТЕЊЕТО НА ПОТРОШУВАЧКИТЕ КРЕДИТИ**

1. Лицата на кои ќе им се одобри потрошувачки кредит за купување индустриска стока во смисла на Уредбата за давање потрошувачки кредити на работниците, службениците и на други определени категории корисници, должни се пред неговото добивање да му положат на давателот на кредитот во готови пари 10% од износот на одобриениот кредит.

Положениот износ од претходниот став ќе се употреби за отплата на одобриениот кредит.

2. Со влегувањето во сила на ова решение престанува да важи точката 6 од Упатството за примена на Уредбата за давање потрошувачки кредити на работниците, службениците и на други определени категории корисници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 36/55).

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

О, бр. 32

15 ноември 1955 година

Белград

Народна банка на ФНРЈ

Гувернер,
Војин Гузина, с. р.

545.

Врз основа на чл. 1 од Уредбата за оснивањето и работата на Сојузниот статистички уред и статистичките уреди во народните републики („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/48, 27/50 и 45/52) во врска со Одлуката за органите и установите на Сојузната управа што продолжиле со работа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/53) донесувам

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗВРШУВАЊЕ АНКЕТА ЗА КОНТРОЛАТА НА ТОЧНОСТА НА СТАТИСТИЧКИТЕ ПОДАТОЦИ**

1. Во текот на декември 1955 година има да се изврши на територијата на Југославија во околу 1.200 пописни кругови:

а) анкета за контролата на точноста на податоците на виталната статистика;

б) анкета за контролата на точноста на податоците на статистиката на прометот;

в) анкета за контролата на точноста на податоците на школската статистика;

г) анкета за станбените услови во селото.

2. Со приготвителните работи и со организирањето и спроведувањето на анкетата ќе раководи Сојузниот завод за статистика и евиденција кој ќе пропише потребни обрасци и упатства.

3. Непосредни извршители на анкетата ќе бидат службениците на Сојузниот, на републичките и на околските заводи за статистика и евиденција.

4. Трошоците за спроведување на оваа анкета паѓаат на товар на партијата 6—97 поз. 2 на претметката на Сојузниот завод за статистика и евиденција за 1955 година.

5. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 9523

11 ноември 1955 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за статистика
и евиденција,
Анте Новак, с. р.

546.

Врз основа на чл. 27 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55) Сојузната надворешнотрговска комора донесува

ОДЛУКА**ЗА ДЕНОТ НА ПОЧЕТОКОТ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА СЛИВИТЕ, ГРОЗЈЕТО, ЈАБОЛКАТА И ОРЕВИТЕ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ**

1. Се определува 1 декември 1955 година како ден кога ќе започне да се врши контролата на квалитетот на сливите, грозјето, јаболката и оревите наменети за извоз, според одредбите од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз.

2. По 1 декември 1955 година ниен од производите приведени во точ. 1 од оваа одлука не смее да се извезува во странство без редно издадениот сертификат во смисла на чл. 16 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

ХЛП — бр. 18435

14 ноември 1955 година

Белград

Сојузна надворешнотрговска комора

Генерален секретар,
Иво Варбалиќ, с. р.

547.

Врз основа на точ. 4 од Решението за контрахирање индустриски растенија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/54, 53/54 и 35/55) Стручно здружение на индустријата на шеќер на ФНРЈ во рамките на Сојузната индустриска комора и во спогодба со Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ и со Сојузот на трговските комори на ФНРЈ, а по одобрение од Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет, издава

ОБЈАВА**ЗА НАЈВИСОКАТА ДОГОВОРНА ЦЕНА ЗА ШЕЌЕРНАТА РЕПКА ОД РОДОТ ОД 1956 ГОДИНА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ЗА ФАБРИКИТЕ ЗА ШЕЌЕР**

Стручно здружение на индустријата на шеќер на ФНРЈ во рамките на Сојузната индустриска комора, на заедничкиот состанок со Сојузот на селскостопанските комори на ФНРЈ и со Сојузот на трговските комори на ФНРЈ одржан на 25 октомври 1955 година се спогодија да ја утврдат како највисока цена по која фабриките за шеќер ќе го вршат договорањето и купувањето на шеќерна репка од родот од 1956 година цената од 5 динари за 1 кг.

Оваа цена се подразбира франко вагон или шлеп, по избор на купувачот, за просечниот квалитет вообичаен во прометот.

Врз оваа основна цена од дин. 5 за 1 кг шеќерна репка фабриките за шеќер ќе придадат дин. 0,50 за 1 кг шеќерна репка за унапредување производство на шеќерна репка, од кој износ фабриките за

шекер можат да вршат премирање на производителите на шекарна репка во разни форми и според своите можности.

Бр. 12080
26 октомври 1955 година
Белград

За Стручно здружение на индустријата на шекар За Сојузната индустријска комора,
на ФНРЈ,
Бора Комненовиќ, с. р. инж. Звонко Мориќ, с. р.

Согласни:

За Сојузот на селскостопанските комори, те комори на ФНРЈ,
инж. Војин Поповиќ, с. р. Ристо Бајалски, с. р.

548.

РЕШЕНИЕ

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ

Бидејќи Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина со својата одлука на седницата од 10 ноември 1955 година определи да се извршат дополнителни избори за народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина во групата индустрија, трговија и занаетчиство во Изборната околија Струмица во која пратеничкото место остана упразнето, Сојузната изборна комисија, врз основа на членот 50, 51, 176 и 177 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, донесе

Решение

Се распишуваат дополнителни избори за избирање народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина во групата индустрија, трговија и занаетчиство во Изборната околија Струмица.

Дополнителните избори ќе се одржат на 8 јануари 1956 година.

Околиската изборна комисија надлежна за спроведување на изборите за народен пратеник на Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина во Изборната околија струмичка надлежна е за спроведување на дополнителните избори.

Бр. 40
19 ноември 1955 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,
др Дражен Сесардиќ, с. р. Михайло Горбевиќ, с. р.

549.

ПОТВРДА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ТОЛКУВАЊЕ

Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 10 ноември 1955 година и на седницата на Соборот на производителите од 10 ноември 1955 година го потврди Задолжителното толкување на членот 11 точка 3 од Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците, што го имало далечо Комисијата за толкување на законите на Сојузната народна скупштина на 9 ноември 1955 година и што е објавено во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/55.

Од Сојузната народна скупштина, на 11 ноември 1955 година, во Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст, Сојузниот извршен совет утврди дека во текстот на Уредбата за извршувањето на буџетот и за сметководственото работење на државните органи и установи објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/55, се поткраднала долу приведената грешка, та ја дава следнава

ИСПРАВКА

НА УРЕДБАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БУЏЕТОТ И ЗА СМЕТКОВОДСТВЕНОТО РАБОТЕЊЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И УСТАНОВИ

Во членот 146 став 2 место зборовите „му се одговорни на сметкополагачот“ треба да стои „се одговорни сметкополагачи“.

Од Сојузниот извршен совет, 14 ноември 1955 година, Белград.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 75 од 28 септември 1955 година објавува:

Одлука за почетокот на работата на Вишата педагошка школа за економика на домаќинството во Белград;

Одлука за право на запишување свршените ученици од средните школи на Вишата педагошка школа за економика на домаќинството во училишната година 1955/56;

Решение за именување Изборна комисија за околијата Белград за раководење со изборите за одборници на народните одбори.

Во бројот 76 од 1 октомври 1955 година објавува:

Решение за престанок со работата на Државната мајсторска работилница на мајсторот-кипарот Тома Расандиќ.

Во бројот 77 од 5 октомври 1955 година објавува:

Решение на Републичкиот совет за народно здравје и социјална политика за прогласување на минералната вода во Бездан и Кањижа за лековита вода.

Во бројот 78 од 8 октомври 1955 година објавува:

Одлука за определување основата и нормата на придонесот за кадрови за трговските претпријатија и дуќани кај кои Федерацијата не учествува во распределбата на добивката за 1955 година.

Во бројот 79 од 12 октомври 1955 година објавува:

Одлука за покачување нормата на придонесот за кадрови за трговските организации кај кои Федерацијата учествува во распределба на добивката за 1955 година.

Во бројот 80 од 15 октомври 1955 година објавува:

Одлука за начинот за употреба на средствата на фондот за кадрови во трговијата на НР Србија; Заклучок на Советот за просвета и култура на НР Србија за ставање вон сила на заклучоците на Одборот за општо образование бр. 3584/52.

Во бројот 81 од 19 октомври 1955 година објавува:

Решение за ставање под државна заштита на шумата од молика, ела, смрека и бука во состав на шумата Баба Лок во шумското стопанство Пек.

Во бројот 82 од 22 октомври 1955 година објавува:

Решение на Републичката изборна комисија на НРС за именување Изборна комисија за Околијата Кралево за раководење со изборите за одборници на народните одбори.

Во бројот 83 од 26 октомври 1955 година објавува:

Одлука на Извршниот совет на НР Србија за краиштата што се сметаат за отсечени од сообраќајот за време зимата;

Одлука за општите услови за изградба, за уредите и опремата на деловните простори на угостителските претпријатија и дуќани.

Во бројот 84 од 29 октомври 1955 година објавува:

Решение за употреба на делот на нераспоредениот вишок на Републичкиот фонд за социјално осигурување од 1954 година.

Во бројот 85 од 2 ноември 1955 година објавува:

Одлука за отпис на ненаплатениот данок на доход од селското стопанство на бившите членови на селските работни задруги;

Решение за измена на Решението за оснивање технички секции за патишта.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“, службени лист Народне Републике Хрватске, во бројот 48 од 16 септември 1955 година објавуваат:

Одлука за начинот на користење на фондот за водостопанство;

Упатство за измена и дополнување на Упатството за учество на републиката во вкупните приходи на народните одбори во 1955 година;

Упатство за начинот на вршење работи на Републиката рударско-металургиска инспекција;

Одлука за општи услови во поглед воведувањето и височината на додатокот на придонесот за социјално осигурување;

Решение за оснивање Болница за душевни болести во Раб како установа со самостојно финансирање;

Решение за оснивање Болница за душевни болести во Угљан како установа со самостојно финансирање.

Во бројот 44 од 23 септември 1955 година немаат службен дел.

Во бројот 45 од 30 септември 1955 година објавуваат:

Решение за оснивање селскостопанска изложба на НР Хрватска;

Исправка на Решението за оснивање Болница за душевни болести во Угљан како установа со самостојно финансирање.

Во бројот 46 од 6 октомври 1955 година објавуваат:

Одлука за евиденцијата на недвижниот општо-народен имот;

Упатство за пожарно-превентивната заштита на претпријатијата, заводите и установите;

Наредба за определување народните одбори кои осниваат комитети за полагање на квалифициран и висококвалифициран работник кој се здобива со стручна спрема со практична работа во претпријатието.

Во бројот 47 од 14 октомври 1955 година немаат службен дел.

Во броевите: 48 од 21 октомври, 49 од 28 октомври, 50 од 31 октомври и 51 од 4 ноември 1955 година немаат службен дел.

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 35 од 12 септември 1955 и во бројот 36 од 15 септември 1955 година објавува само одлуки од народните одбори.

Во бројот 37 од 19 септември 1955 година објавува:

Одлука за измени и дополненија на Правилникот за општите услови за снабдување со електрична енергија од јавната мрежа на НР Словенија;

Одлука за пренесување републичкиот фонд за унапредување селското стопанство на Комората за селско стопанство и шумарство на НР Словенија;

Одлука за конкурс за прием на нови студенти на медицинскиот факултет на Универзитетот во Љубљана;

Решение за тоа електраните Шоштањ и Вужред во изградба задолжително да се вклучуваат во електростопанската заедница на Словенија.

Во бројот 38 од 22 септември 1955 година, во бројот 39 од 24 септември 1955 година и во бројот 40 од 27 септември 1955 година објавува само одлуки од народните одбори.

Во бројот 41 од 29 септември 1955 година содржи само одлуки на народните одбори.

Во бројот 42 од 6 октомври 1955 година објавува:

Решение на Словенската академија на науката и уметностите за прогласување и Институтот за електростопанство на Словенската академија на науката и уметностите за установа со самостојно финансирање.

Во бројот 43 од 13 октомври 1955 година објавува:

Уредба за вршење на првите и периодичните лекарски прегледи на лицата во работен однос;

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за распределба и откажување на станите;

Решение за спојување на установите со самостојно финансирање Радио Љубљана и Радио Копер;

Решение за измени и дополненија на Решението за продолжување работењето на Радио Љубљана како установа со самостојно финансирање.

Во бројот 44 од 20 октомври 1955 година објавува само одлуки на народните одбори.

Во бројот 45 од 27 октомври 1955 година објавува:

Решение за определување количините на вино и ракија што можат производителите да ги трошат дома во една производна година без да плаќаат данок на промет.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 22 од 21 септември 1955 година објавува:

Правилник за измени и дополненија на Правилникот за полагање испит за занаетчиски мајстор;

Наредба за измени и дополненија на Наредбата за определување видови угостителски дејности уобичајни на подрачјето на НР БиХ;

Наредба за стопански дејности кои на подрачјето на НР БиХ се сметаат како занаетчиски дејности и за стручната спрема потребна за вршење на тие дејности;

Наредба за испитната комисија за испити на квалифицирани и висококвалифицирани работници: од прехранбената струка, топлинчарската струка, кожарската струка, селскостопанската струка, графичката струка, електротехничката струка и струката за електроврски;

Наредба за испитната комисија за испити на квалифицирани работници, кинооператори и патари.

Во бројот 23 од 4 октомври 1955 година објавува:

Наредба за испитната комисија за испитите на квалифицирани и висококвалифицирани работници од градежната струка;

Програма за измените и дополненијата на Програмата за испитите за квалифицирани и висококвалифицирани работници кои се здобиле со стручна спрема со практична работа во занимањата на селскостопанската струка.

Во бројот 24 од 19 октомври 1955 година објавува:

Уредба за Средното забарско училиште во Сараево;

Уредба за измена на членот 5 од Уредбата за Геодетското средно-техничко училиште во Сараево;

Одлука за измени на Одлуката за нормите и основните на придонесот за кадрови за 1955 година и за употреба на средствата од фондовите за кадрови во стопанството;

Одлука за оделен додаток за професорите на средните стручни училишта со специјална стручна спрема;

Решение за оснивање сточарски селекциски центар во Рогатица;

Решение за оснивање реонска управа за планински пасишта во Ливно;

Решение за оснивање реонска управа за планински пасишта во Калиновик;

Решение за оснивање реонска управа за планински пасишта во Невесиње;

Решение за оснивање реонска управа за планински пасишта во Фојница;

Решение за прогласување за установи со самостојно финансирање: Дирекцијата на шумите во Мостар, Дирекцијата на шумите во Сараево, Дирекцијата на шумите во Тузла, Дирекцијата на шумите во Бања Лука и „Службен лист на НР Б и Х“ во Сараево;

Правилник за измени и дополненија на Правилникот за надоместоците за извршени прегледи на Инспекцијата на парните котли;

Наредба за испитна комисија за испити на квалифицирани и висококвалифицирани работници од рударската струка;

Наредба за испитна комисија за испити на квалифицирани и висококвалифицирани работници од металската струка.

СОДРЖИНА:

	Страна
538. Указ за прогласување Законот за јавното правобранителство — — — — —	769
539. Резолуција за свикување конгрес на работничките совети на Југославија — — — — —	773
540. Задолжително толкување на членот 11 точка 3 од Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците — — — — —	774
541. Одлука за одделните срокови и за условите на опитното производство во 1955 година — — — — —	774
542. Одлука за измени на Одлуката за давање надоместување (регрес) при продажбата на вештачки губриња, средства за заштита на растенијата, врзувачки, горива и мазива за земјоделството — — — — —	775
543. Упатство за примена на Одлуката за давање премии за производството на јатлен остварено во дните на неделен одмор и на државни празници — — — — —	776
544. Решение за определување процентот кој се дава во готово пред користењето на потрошачкиот кредит — — — — —	777
545. Решение за извршување анкета за контролата на точноста на статистичките податоци — — — — —	777
546. Одлука за денот на почетокот за вршење контрола на квалитетот на сливите, грозјето, јабољката и оревите наменети за извоз — — — — —	777
547. Објава за највисоката договорна цена за шеќерната репка од родот од 1956 година задолжителна за фабриките за шеќер — — — — —	777
548. Решение на Сојузната изборна комисија за распишување дополнителни избори — — — — —	778
549. Потврда за задолжителното толкување Исправка на Уредбата за извршувањето на буџетот и за сметководственото работење на државните органи и установи — — — — —	778

Покана за претплатата за 1956 година

Претплатата за „Службен лист на ФНРЈ“ за 1956 година останува 1.200 динари.

Во бројот 44 од 5 октомври 1955 година на последната страница на „Службен лист на ФНРЈ“ отпечатена е поканата за претплата за 1956 година, во која е изложено како се уплатува претплатата. Кон истиот број е приложена и чековна уплатница.

Ако претплатата не се обнови до 25 декември оваа година, испраќањето на весникот ќе се запре од 1 јануари 1956 година.

Од „Службен лист на ФНРЈ“
пошт. фах 226, жиро сметка 1032-Т-220

Претплатата за 1956 година за додатоките НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“:

- 1) „МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ И ДРУГИ СПОГОДБИ“ изнесува 1.000.— дин., а за странство 1.500.— дин.
- 2) „ОДЛИКУВАЊА И ПОМИЛУВАЊА“ изнесува 650.— дин., а за странство 1.000.— дин.

Претплатата се уплатува како и за „Службен лист на ФНРЈ“ на жиро сметка 1032-Т-220.